

## СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГА ТОМА МАЛЕИН И СВЕТА ВЕЛИК



**Преподобен Тома Малейн се слави на 20 јули. Слава, сила, моќ и благодарност низ сите векови на Пресвета Троица, Кој преку него дејствува и врши необични дела. На истиот датум и се оддава чест и на познатата во светот Света Великомаченица Недела. Силниот Архангел повеќе пати и се јавил на Пречиста Дева Марија додека растела во ерусалимскиот храм. Тој се грижел за неа и и носел храна. Архангел Гавриил во ангелска светлина и со божествена љубов и јавил на Пресвета Дева Марија блага вест дека ќе го роди Божјиот Син.**

Пишува:  
ајка Живанка ФИЛИПОВСКА

**С**лавниот, силниот и храбар војвода во битките, богатиот и "со телото многу крупен" Преподобен Тома Малейн, го познал "вечниот Извор на секое добро" - Господ Исус Христос и се откажал од светската слава и чест. Го при-

мил монашкиот чин и се повлекол од светот во пустина. Живеел и се изложувал на најтешки подвизи во десетиот век. Неговата љубов кон Христа била толку голема што Бог му испратил водачи и патоводители "ноќе пред него да оди огнен столб и Светиот пророк Илија", и тој пристигнал во пустинската гора наречена Малеа, до Света Гора. Таму се подготвувал за Царството Небесно. Живеел осаменички живот, бил само со Бога и се удостоил со Божествени откровенија. Бог во изобилство му подарил "сила на чудотворство и благодет на исцеление" и ги лекувал луѓето од секоја болест. По негови-



**СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ И ОБЈАВУВА БЛАГА ВЕСТ НА БОГОРОДИЦА**

# "ЗА МЕНЕ Е ЖИВОТ

те молитви кон Бога, се појавил извор на вода на безводно место. Умрел како победник над непријателите на човечкиот живот и како што некогаш храбро ги победувал видливите непријатели, така и во пустината ги победувал невидливите војски на злите духови. Со силните молитви на Светителот кон Бога и со благодетта на Христос (а и со нашата вера кон нив), неговите свети мошти извршуваат натприроден начин на лекување, дури и од неизлечливи болести. Преподобен Тома Малейн се слави на 20 јули. Слава, сила, моќ и

реви Диоклецијан и Максимијан, христијаните биле жестоко прогонувани, мачени и убивани. Тогаш, во Анадолија живееле набожните христијани Св. Доротеј и Евсевија. По молитвите кон Бога, во подоцнежните години, Бог им подарил женско дете, кое се родило во недела и затоа при крштевањето го добило името Недела. Нејзините родители, уште пред да се роди, ветила дека ќе му ја посветат на Бога. Света Недела пораснала "прекрасна со тело и со душа" и се ветила да умре како девојка и да се жртвува за Христа. Затоа ги одбивала момчи-

"Taa je rodi Sin i je mu stavi { ime Isus, za{ to On je go spasi narodot Svoj od negovite grevovi!"

благодарност низ сите векови на Пресвета Троица, Кој преку него дејствува и врши необични дела.

На истиот датум и се оддава чест на познатата во светот Света Великомаченица Недела. Во време на христорборните ца-

њата кои ја барале за сопатничка. Но, едно од одбиените момчиња решило да и се освети. Тоа ја обвинило Недела и нејзините родители како христијани кај царот Диоклецијан. По наредба на царот, родителите на Света Недела биле ма-



**БОГОРОДИЦА (ИГУМАНИЈА), СВЕТА ГОРА**



чени и прогонети од Анадолија во Мелитин, кај управникот Јустин. Таму, во најголеми маки, како маченици за Христа, го завршиле својот живот. Диоклецијан ја предал Света Недела на суд кај царот Максимијан, во градот Никомидија (Мала Азија).

На судот, пред царот, Света Недела храбро ја потврдила својата вера во Христа. Затоа тој наредил да ја стават на земја и да ја камшикуваат. Ја подложиле на најтешки мачења. Потоа царот му ја предал на мачење на Иларион, управителот на Витинија (Мала Азија), а по неговата смрт му ја предал на неговиот наследник, управителот Аполониј. Тој ја фрлил Света Недела во затвор и наредил да биде мачена на најсверски начин. Нејзиното тело било претворено во крвави рани. Тогаш во затворот ѝ се јавил Господ Исус Христос, кој ѝ ги излекувал раните и ѝ рекол: "Не плаши се Недело од маките, мојата благодет е со тебе". Света Недела му рекла на Аполониј: "На ниеден начин не можеш да ме отргнеш од мојата вера... За мене е живот за Христа да се умре".



ИКОНА "НАВИСТИНА Е ДОСТОЈНО"

(Свето Писмо, Стар Завет). Божиот Архангел му се јавил на пророкот Данило и му ја соопштил тајната за идните царства и за доаѓањето на Месијата, Спасителот на светот Господ Исус Христос. Тој им се јавил на Светите праведни Јоаким и Ана и им донел радосна вест дека ќе им се роди ќерка "пре-благословена и Пречиста Дева Марија... од вековите однапред избрана за мајка на Месијата". Силниот Архангел повеќе пати ѝ се јавил на Пречиста Дева Марија додека растела во ерусалимскиот храм, се грижел за неа, и ѝ носел храна. Архангел Гавриил (име кое значи крепост Божја), во ангелска светлина и со божествена љубов ѝ јавил на Пресвета Дева Марија, блага вест дека ќе го роди Божиот Син. "И ете, ти ќе зачнеш во утробата и ќе родиш Син, и ќе го наречеш со името Исус". Го известил Св. пророк Захариј дека ќе му се роди син - Св. Јован Крстител. Архангел Гавриил за себе зборувал колку бил голем и дека бил блиску до Бога: "Јас сум Гавриил, кој стои пред Бога... жена ти Елисавета ќе роди син и ќе му ставиш име Јован". Архангел

# ЗА ХРИСТА ДА СЕ УМРЕ!"



СВЕТА  
ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА  
НЕДЕЛА

По наредба на Аполониј, Света Недела била фрлена во оган, но останала неповредена. Пред неа довеле ѕверови за жива да ја изедат. Но, силната Христова благодет ја спасила од раните, од огнет и од ѕверовите. Многу луѓе, гледајќи ги Божјите чуда, поверувале во Христа, но биле уби-

ени. Тогаш Аполониј на судот донел смртна пресуда: Света Недела да биде посечена со меч. Изнесена надвор од градот, таа клекнала на колена, ги кренала рацете кон небото и упатила последна молитва кон Бога да не ја разделува од нејзините родители, нејзината и нивните души да бидат заедно упокоени во вечниот живот. Бог да ги спаси сите оние кои ќе го слават нејзиниот спомен. Со овие последни зборови го испуштила својот дух, во 289 г., во Никомидија, пред нејзината глава да биде пресечена со меч.

хангел Гавриил. Дојдете заедно да се радуваме на тој необичен ден, на 26 јули, заради неговите "јавувања и чуда низ целата историја на човечкото спасение". Да го одбележиме празничниот Собор на неговите јавувања по Божја наредба. Се смета дека овој празник прв пат бил одбележан во IX век во Света Гора, за време на царевите Василиј и Константин Порфириогенит и патријархот Никола Хрисоверг, а по повод јавувањето на Архангел Гавриил пред еден монах, во ќелијата, каде со прст на камен ја

Гавриил го известил стариот праведен Јосиф дека зачнато-то во Девицата Марија е од Светиот Дух: "Таа ќе роди Син и ќе му ставиш име Исус, зашто Он ќе го спаси народот Свој од неговите гревови". (Мат. 1, 21) На пастирите кај Витлеем им соопштил за Христовото раѓање: "... Денес ви се роди во градот Давидов Спасител, Кој е Христос Господ". Божиот слуга Архангелот Гавриил му се јавил на самиот Господ Исус Христос во Гетсиманската Градина, пред да настрада и го поткрепувал да издржи до крај. Им се јавил на Жените Мироносици и прв ги известил за Христовото воскресение: "Не плашете се; знам дека го барате Исуса распнатиот - не е овде, воскресна, како што беше рекол". Верниот Архангел Гавриил, Пресвета Богородица, пред нејзината смрт, ја известил точно за денот и за часот на нејзиното заминување на небото кај својот Син.

"Jas sum Gavriil, koj stoi pred Boga... `ena ti Elisaveta }e rodi sin i }e mu stavi { ime Jovan".

Собор на Свети Архангел Гавриил: Дојдете во Храмот Божји, во "тоа парче од небото до земјата, чиј аголен камен е самиот Спасител, Господ Исус Христос, во домот каде престојува Бог, неговите ангели, светителите", за да го прославиме заедно празникот на големиот Божји слуга, Свети Ар-

напишал песната за Богородица "Навистина е достоин". Безбројни се јавувањата и чудата кои Архангелот ги правел и ги прави низ сите векови. Големiot Архангел Гавриил му се јавил на Божиот избраник Светиот пророк Мојсеј и му соопштил како е создаден светот, а тој тоа го запишал во книга

**Со благослов на Неговото  
Високо Преосвештенство  
Митрополит г. Горазд**